

Врз основа на член 48 од Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/92, 20/03 и 46/04), министерот за внатрешни работи донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ НА
ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА, ЗА НАЧИНОТ НА ФОТОГРАФИРАЊЕ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ
И ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција (“Службен весник на РМ“ бр. 2/93 и 54/93), во членот 2 став 1, по зборот “страници“, се додаваат зборовите: “при што страниците од број седум до број 32 се предвидени за визи“, а точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “(Прилози бр. 1 и 2)“.

Во ставот 2, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “(Прилог бр. 3)“.

Во ставот 3, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “(Прилози бр. 4 и 5)“.

Член 2

Во членот 3, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “(Прилог бр. 6)“.

Член 3

Членот 4 се менува и гласи:

“Обрасците за барањето за издавање на патна исправа и за издавање на виза се со големина 10,5 x 16 см и се изработени од картон во бела боја (Прилози бр. 7 и 8) и во сина боја (Прилози бр. 9 и 10)“.

Член 4

Во членот 9 ставот 1 се менува и гласи:

“Подносителот на барањето за издавање пасош, образецот на пасошот го потпишува на посебно означеното место за своерачен потпис, на долниот десен агол на втората страница.“.

Член 5

Членот 10 се брише.

Член 6

Во членот 13 ставот 2 се брише.

Во ставот 3 по зборот “птици“ се додаваат зборовите: “над кои е испишан називот “Република Македонија“ и меѓународната ознака на Република Македонија “МК““.

Член 7

Членот 14 се менува и гласи:

“На предната страна на корицата на пасошот, заедничкиот пасош и патниот лист натписите “Република Македонија“, “пасош“, “заеднички пасош“ и “патен лист“ се отпечатени на македонски и англиски јазик.

Натписите од ставот 1 на овој член на првата страна на пасошот и на заедничкиот пасош се отпечатени и на француски јазик. Сите останати податоци во пасошот (освен препораките и известувањата што се само на македонски јазик) и во заедничкиот пасош се отпечатени на македонски и англиски јазик, а во патниот лист, на македонски, англиски и француски јазик.

На предната страна на корицата на пасошот и патниот лист што се печати на службен јазик различен од македонскиот, натписите “Република Македонија“, “пасош“, “заеднички пасош“ и “патен лист“ се отпечатени на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот и на англиски јазик.

Натписите од ставот 3 на овој член на првата страна на пасошот се отпечатени и на француски јазик. Сите останати податоци во пасошот (освен препораките и известувањата што се на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот) и во патниот лист се отпечатени на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот и на англиски јазик.

Податоците во образецот на визата се отпечатени на македонски, англиски и француски јазик.“

Член 8

Членот 15 се менува и гласи:

“Запишувањето на податоците во образецот на пасошот се печатат на компјутер, а запишувањето на податоците во образецот на заедничкиот пасош се врши со машина за пишување со специјална намена.“

Член 9

Членот 16 се менува и гласи:

“Прилозите од број 1 до број 10 се составен дел на овој правилник.“

Член 10

Прилозите со броевите 1, 2 и 3 и обрасците со броевите 4, 5 и 6 што се составен дел на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција (“Службен весник на РМ“ бр. 2/93 и бр. 54/93), се заменуваат со прилозите од број 1 до број 10 на овој правилник.



Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16.1-52433/1
4 октомври 2004 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Сиљан Аврамовски, с.р.

ПРИЛОГ БР. 1



Пасош
Passport

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/REPUBLIC OF MACEDONIA

Име/Име
Кориме
Број на пасош/Passport No.

1. Презиме/Prezime

2. Име/Име

3. Државност/Državnost

4. Датум на раѓање и/или
9. Место

5. МВ/Personal number

6. Датум на издавање и/или
10. Оваа датума и/или

7. Место на издавање и/или

8. Место на издавање

11. Специјална примарност и/или

Државин за кои важи овој пасош / Countries for which this passport is valid

Издадено во / Issued at

Датум / Date

(Потпис на службено лице/
Signature of the Authority)

5

Визи/Visas

7

13. Престој и адреса во странство/Place of residence address abroad

(Датум/Date)

(Потпис на службено лице/
Signature of the Authority)

13. Престој и адреса во странство/Place of residence address abroad

(Датум/Date)

(Потпис на службено лице/
Signature of the Authority)

4

6

1. Презиме / Surname / Nom
2. Име / Name / Prénoms
3. Државјанство / Nationality / Nationalité
4. Датум на раѓање / Date of birth / Date de naissance
5. Матичен број / Personal number / N° d'immatriculation
6. Пол / Sex / Sexe
7. Место на раѓање / Place of birth / Lieu de naissance
8. Датум на издавање / Date of issue / Date de délivrance
9. Издаден од / Authority / Autorité
10. Важи до / Date of expiry / Valable jusqu'au
11. Своерачен потпис / Holder's signature / Signature du titulaire
12. Живеелиште и адреса / Permanent residence / Domicile
13. Престој и адреса во странство / Place of residence address abroad /
Et adresse à q'étranger Séjour

ПРЕПОРАКИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Државјанин на Република Македонија за време на престојот во странство може за совет, правна помош и друга заштита да се обрати до Дипломатското или Конзуларното претставништво на Република Македонија.

Носителот на пасошот е должен грижливо да го чува од кражба или оштетување и не е дозволено никакво менување или исправање на податоците во пасошот или менување на фотографија.



Забрането е давање пасош на услуга на друг или послужување со туѓ пасош. Навденото е казнува според Законот.

Лице кое ќе остане без пасош во странство, губењето ќе го пријави во најблиското Дипломатско или Конзуларно претставништво на Република Македонија во странство, а по враќањето во земјата на органот кој го издал или друг надлежен орган.

Лице кое пасошот ќе го изгуби во земјата е должно губењето да го пријави во органот кој го издал или на друг надлежен орган во местото каде што престојува.

Тој што ќе го најде овој пасош потребно е да го предаде на лицето на чие име гласи, на полицец, на најблиската полициска станица, на Министерството за внатрешни работи или во друг орган на управата.

Овој пасош е сопственост на Република Македонија
This passport is property of Republic of Macedonia



ПРИЛОГ БР. 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE
REPUBLIC OF MACEDONIA



ПАСОШ
PASAPORTË
PASSPORT

0000000

12. Живеалиште и адреса/Vendbanimi dhe adresa/Permanent residence

(Датум/Дата/Date) _____ (Торне на странско надлежностно/ person's office / Signature of the Authority)

12. Живеалиште и адреса/Vendbanimi dhe adresa/Permanent residence

(Датум/Дата/Date) _____ (Торне на странско надлежностно/ person's office / Signature of the Authority)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/РЕПУБЛИКА Е МАКЕДОНИСЕ/REPUBLIC OF MACEDONIA

Лице/ Person / Лице
 Passport / Passport / Passport

1. Преземање/Име/Name _____
 2. Идентификација/ID/Identification _____
 3. Адреса на странско надлежностно/ person's office / Address/Type Kod/Kod/Code Epi na mto./Adress / residence/Residence No _____
 4. Датум на издавање/Date of birth 5. ИМ/ИД/Personal number _____
 6. Националност 7. Место на издавање/Place of birth _____
 8. Датум на издавање/Date of issue _____ 9. Издадено од/Issued by/Authority _____
 10. Дато на истекување/Date of expiry _____ 11. Странско надлежностно/ person's office / Authority _____

Страна/Passaporto za uslozhenie /
 Have a reservation for additional comments
 Page reserved for issuing authorities

Издадено на/Issued on/Date of issue _____
 Страна/For which this passport is valid _____
 Подготвено на/Issued on/Date of issue _____

Датум / Date _____
 (Торне на странско надлежностно/ person's office / Signature of the Authority)

13. Престој и адреса во странство/Onstom/die adresa jashte venuti/Place of residence abroad


(Датум/Дата/Date) _____ (Торне на странско надлежностно/ person's office / Signature of the Authority)

(Датум/Дата/Date) _____ (Торне на странско надлежностно/ person's office / Signature of the Authority)

1. Презиме / *Mbiemri / Surname*
2. Име / *Emri / Name*
3. Државјанство / *Shtetësia / Nationality*
4. Датум на раѓање / *Datëlindja / Date of birth*
5. Матичен број / *Numri i amzës / Personal number*
6. Пол / *Gjinia / Sex*
7. Место на раѓање / *Vendlindja / Place of birth*
8. Датум на издавање / *Data e lëshimit / Date of issue*
9. Издаден од / *Lëshuar nga / Authority*
10. Важи до / *Vlen deri më / Date of expiry*
11. Своерачен потпис / *Nënshkrimi personal / Holder's signature*
12. Живеелиште и адреса / *Vendbanimi dhe adresa / Permanent residence*
13. Престој и адреса во странство / *Qëndrimi dhe adresa jashta vendit / Place of residence address abroad*

6

Визи/Vizat/Visas



32

Визи/Vizat/Visas

7

ПРЕПОРАКИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Државјанин на Република Македонија за време на престојот во странство може за совет, правна помош и друга заштита да се обрати до Дипломатското или Конзуларното претставништво на Република Македонија.

Носителот на пасошот е должен грижливо да го чува од кражба или оштетување и не е дозволено никаво менување или исправање на податоците во пасошот или менување на фотографија.

Забрането е давање пасош на послуга на друг или послужување со туѓ пасош. Наведеното е казниво според Законот.

Лице кое ќе остане без пасош во странство, губењето ќе го пријави во најблиското Дипломатско или Конзуларно претставништво на Република Македонија во странство, а по враќањето во земјата на органот кој го издал или друг надлежен орган.

Лице кое пасошот ќе го изгуби во земјата е должно губењето да го пријави во органот кој го издал или на друг надлежен орган во местото каде што престојува.

Тој што ќе го најде овој пасош потребно е да го предаде на лицето на чие име гласи, на полицаец, на најблиската полициска станица, на Министерството за внатрешни работи или во друг орган на управата.

РЕКОМАНДИМЕ DHE NJOFTIME

Shtetasi i Republikës së Maqedonisë gjatë qëndrimit në vend të huaj, mund për këshillë, ndihmë juridike dhe mbrojtje tjetër të drejtohet deri në përfaqësitë diplomatike dhe konsulllore të Republikës së Maqedonisë.

Bartësi i pasaportës është i obliguar që me kujdes ta ruajë nga vjedhja ose dëmtimi dhe nuk i lejohet asnjë ndryshim ose korigjim i të dhënave në pasaportë ose ndërrim të fotografisë.


Ndalohet dhënia e pasaportës në shërbim të personit tjetër ose shërbimi me pasaportë të huaj.

Personi i cili do të mbetet pa pasaportë në vend të huaj, humbjen duhet ta paraqesë deri te përfaqësitë më të afërta diplomatike ose konsullore në vendin e huaj, kurse pas kthimit në vend duhet t'ia paraqesë organit që e ka lëshuar ose organit tjetër kompetent.

Personi i cili pasaportën do ta humbë në shtet, është i obliguar që humbjen e tij t'ia paraqesë organit që e ka lëshuar ose organit tjetër kompetent në vendin në të cilin qëndron.

Personi i cili do ta gjejë këtë pasaportë duhet t'ia dorëzojë pronarit, policit, në stacionin më të afërt policor, në Ministrinë e Punëve të Brendshme ose në ndonjë organ tjetër administrativ.

Oвој пасош е сопственост на Република Македонија
Kjo pasaportë është pronë e Republikës së Maqedonisë
This passport is property of Republic of Macedonia



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA**

**ЗАЕДНИЧКИ ПАСОШ
COLLECTIVE PASSPORT**

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA
REPUBLIQUE DE MACEDOINE
REPUBLIK MAKEDONIEN**

**ЗАЕДНИЧКИ ПАСОШ
COLLECTIVE PASSPORT
PASSEPORT COLLECTIF
KOLEKTIV REISEPASS**

4763046208

ЧЛЕНОВИ НА ГРУПАТА / GROUP MEMBERS / MEMBRES DE GROUPE

1. Презиме / Surname / Nom

2. Име / Given Names / Prénoms

3. Датум на раѓање / Date of birth / Date de naissance

4. Место на раѓање / Place of birth / Lieu de naissance

5. Живеалиште и адреса / Residence / Domicile

1. Презиме / Surname / Nom

2. Име / Given Names / Prénoms

3. Датум на раѓање / Date of birth / Date de naissance

4. Место на раѓање / Place of birth / Lieu de naissance

5. Живеалиште и адреса / Residence / Domicile

Заклучно со реден број / Number limited to the list / Dernière porte au la liste

Со букви / in words / en lettres

Држави за кои важи овој пасош / Countries for which this passport is valid / Pays pour lesquels ce passeport est valable

Издадено во / Issued at / De l'ère à

Датум на издавање / Date of issue / Date de délivrance

Важи до / Date of expiry / Valable jusqu'à

Потпис на службено лице / Signature / Signature

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE
REPUBLIC OF MACEDONIA

SPECIMEN

ПАТЕН ЛИСТ
FLETUDHËTIMI
EMERGENCY PASSPORT
0000000

ПАТЕН ЛИСТ
FLETUDHËTIMI
EMERGENCY PASSPORT
PASSEPORT PROVISOIRE

№ на патниот лист /
Num. / Fletudhëtimi /
Passport No. / N. du Passeport

Своерачен потпис / *Men shkruani personat / Holder's signature /
Signature du titulaire*

Презиме / Ивметн / *Surname / Nomi*

Име / Епитн / *Given names / Prenoms*

Датум на раѓање / *Datelindja / Date of birth / Date de naissance*

Место на раѓање / *Vendindja / Place of birth / Lieu de naissance*

Деца / *Femijë / Children / Enfants*

Презиме/ Ивметн/ Surname/ Nomi	Име/ Епитн/ Given names/ Prenoms	Дата на раѓање/ Datelindja/ Date of birth/ Date de naissance	Пол/ Гјина/ Sex/ Sexe

Живеалиште и адреса / *Vendbanimi dhe adresa /
Permanent residence / Domicile*

Издадено во / *Lëshuar në / Issued by / Délivré par*

Датум на издавање / *Data e lëshimit / Date of issue / Date de délivrance*

Важи до / *Vlen deri më / Date of expiry / Valable jusqu'au*

Сн. лице / *Personi i autorizuar / Authority / Autorité*

Патниот лист важи само за враќање во Република
Македонија
*Fletudhëtimi vlen vetëm për kthim në Republikën e
Maqedonisë*
*This passport is valid only for a one way return to the
Republic Macedonia*
*Le présent passeport n'est valable que pour le retour en
République Macedoine*

ВИЗА
VISA

Бр./NO/No _____

Важи до/Date of expiry
Valable jusqu'au _____

За/For _____ патување/travel
Pour _____ voyage

За/For/ _____ лица/persons
Pour _____ personnes

Во/In/Dans _____

Издадена во/Issued at/
Delivryé à _____

На ден/On/Le _____

Потпис/Signature/Signature



До МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СВР – ОВР

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНА ИСПРАВА
И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗА

Фотографија

Примено:

Број	Вредност	Такса	Прилог

1	Презиме	
2	Име	
3	Ден, месец и година на раѓање	
4	Место на раѓање, општина (лице родено во странство ја запишува и државата)	
5	Матичен број	
6	Пол	
7	Државјанство	Р. Македонија
8	Живеалиштво, адреса на станот и број на лична карта	
9	Вид на патната исправа и држава во која патува (ако бара виза)	
10	Согласност од родителите-старателот за издавање на патна исправа и за издавање на виза за малолетно лице	
	Презиме	Име
		Сродство
		Потпис

_____ 200__ год.

во _____

(Потпис на подносителот на барањето)

11. ПОПОЛНУВА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ

Вид на патна исправа	Виза
Сериски број на патната исправа	Број на визата
Датум на издавање	Датум на издавање
Важи до	Важи до

(Потпис на службеното лице што ја врачило патната исправа)

(Потпис на службеното лице што го решило барањето)

(Дата на врачувањето)

(Потпис на примателот на патната исправа)

МЕСТО ЗА ТАКСА

Барам моето лично име во патната исправа да биде испишано и на:

- турски јазик
- влашки јазик
- српски јазик
- ромски јазик
- бошњачки јазик

(да се одбележи еден од наведените јазици)

Напомена:

Образецот се пополнува читливо, за точноста на податоците одговара подносителот.

Секоја злоупотреба на образецот е казнива.

ПРИЛОГ БР. 8

**Др МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СВР – ОВР
Drejtaar MINISTERESË E FUNEVË
TË REPUBLIKËSË SË MAQEDONISË
SRB – SRB**

Фотографија

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНА ИСПРАВА И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗА
KËRKESË PËR SHËTIMIN E DOKUMENTIT TË UNËHËTIMIT (VIZA)**

Примено:

Број	Вредност / Цена	Такса / Такса	Прилог / Прилог

1 Прозиме / Имя
2 Име / Имя
3 Ден, месец и година на раѓање / Ден, месец и година на раѓање

4 Место на раѓање, општина (или родно во странство ја запишано и државата) / Место на раѓање (или родно во странство ја запишано и државата)

5 Матичен број / Матичен број

6 Пол / Пол

7 Државјанство / Државјанство Р. Македонија / Р. Македонија

8 Живеалиста, адреса на станот и број на личната карта / Живеалиста, адреса на станот и број на личната карта

9 Место на работа и адреса во странство / Место на работа и адреса во странство

10 Вид на патната исправа и државина во која патната исправа е издадена / Вид на патната исправа и државина во која патната исправа е издадена

11 Согласно од родителите-старателот за издавање на патна исправа и за издавање на виза за малолетно лице / Согласно од родителите-старателот за издавање на патна исправа и за издавање на виза за малолетно лице

Прозиме / Имя	Име / Имя	Сродство / Сродство	Потпис / Потпис

Дата/Date _____ 20__ год
во _____ (Потпис на подносителот на барањето) / (Nënshtkrimi i pranuesit të dokumentit të unëhëtimt)

11. ПОПОЛНУВА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ
E PLOTËSON PERSONI ZYRTAR

Вид на патна исправа / Вид на патна исправа / Вид на патна исправа	Виза / Виза / Виза
Сериен број на патната исправа / Сериен број на патната исправа / Сериен број на патната исправа	Број на визата / Број на визата / Број на визата
Датум на издавање / Датум на издавање / Датум на издавање	Датум на издавање / Датум на издавање / Датум на издавање
Важи до / Важи до / Важи до	Важи до / Важи до / Важи до

(Потпис на службеното лице што ја врши патната исправа) / (Nënshtkrimi i personit zyrtar që e ka dorëzuar dokumentin e unëhëtimt)

(Потпис на службеното лице што го решило барањето) / (Nënshtkrimi i personit që e ka zgjidhur kërkesën)

(Дата на врачувањето) / (Data e dorëzimit)

(Потпис на примателот на патната исправа) / (Nënshtkrimi i pranuesit të dokumentit të unëhëtimt)

МЕСТО ЗА ТАКСА / VENDI PËR TAKSË

**Напомена:
Vërejtje:**

Образецот се пополнува читливо, за точноста на податоците одговара подносителот.
Formulari plotësohet lexueshëm, kurse për saktësinë e të dhënave përgjigjet përgjigjësi.
Secila злоупотреба на образецот е казнива.
Çdo keqpërdorim të formularit do të dënohet.

ПРИЛОГ БР. 9

Преку ДКП

**Др МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СВР – ОВР
Drejtaar MINISTERESË E FUNEVË
TË REPUBLIKËSË SË MAQEDONISË
SRB – SRB**

Фотографија

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНА ИСПРАВА
И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗА**

Примено:

Број	Вредност / Цена	Такса / Такса	Прилог / Прилог

1 Прозиме / Имя
2 Име / Имя
3 Ден, месец и година на раѓање / Ден, месец и година на раѓање

4 Место на раѓање, општина (или родно во странство ја запишано и државата) / Место на раѓање (или родно во странство ја запишано и државата)

5 Матичен број / Матичен број

6 Пол / Пол

7 Државјанство / Државјанство Р. Македонија / Р. Македонија

8 Живеалиста, адреса на станот и број на личната карта / Живеалиста, адреса на станот и број на личната карта

9 Место на работа и адреса во странство / Место на работа и адреса во странство

10 Вид на патната исправа и државина во која патната исправа е издадена / Вид на патната исправа и државина во која патната исправа е издадена

11 Согласно од родителите-старателот за издавање на патна исправа и за издавање на виза за малолетно лице / Согласно од родителите-старателот за издавање на патна исправа и за издавање на виза за малолетно лице

Прозиме / Имя	Име / Имя	Сродство / Сродство	Потпис / Потпис

_____ 20__ год
во _____ (Потпис на подносителот на барањето)

12. ПОПОЛНУВА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ

Вид на патна исправа / Вид на патна исправа / Вид на патна исправа	Виза / Виза / Виза
Сериен број на патната исправа / Сериен број на патната исправа / Сериен број на патната исправа	Број на визата / Број на визата / Број на визата
Датум на издавање / Датум на издавање / Датум на издавање	Датум на издавање / Датум на издавање / Датум на издавање
Важи до / Важи до / Важи до	Важи до / Важи до / Важи до

(Потпис на службеното лице што ја врши патната исправа) / (Nënshtkrimi i personit zyrtar që e ka dorëzuar dokumentin e unëhëtimt)

(Потпис на службеното лице што го решило барањето) / (Nënshtkrimi i personit që e ka zgjidhur kërkesën)

(Дата на врачувањето) / (Data e dorëzimit)

(Потпис на примателот на патната исправа) / (Nënshtkrimi i pranuesit të dokumentit të unëhëtimt)

МЕСТО ЗА ТАКСА

Барам мого лично име во патната исправа да биде издадено и ис:

- турски јазик
- арапски јазик
- српски јазик
- руски јазик
- бошњачки јазик

(да се одбележи еден од наведените јазаци)

Напомена:
Образецот се пополнува читливо, за точноста на податоците одговара подносителот.
Secila злоупотреба на образецот е казнива.

